



GLOBE

СТРУГА

A photograph of a riverbank. The foreground is filled with a dense layer of small, light-colored gravel. In the lower-left corner, there is a pile of dry, brown pine needles and twigs. The background shows a calm body of water with a soft, hazy horizon line under a pale sky.


Градот на мостовите и поезијата
на убавиот пишан збор, на
прекрасните бистри води, тоа е
градот Струга, мостот кој го
поврзува минатото и сегашноста

■



Прекрасната глетка ќе го
зароби вашиот поглед,
бескрајно мирното
езеро, шумулењето на бистрата
вода и најзиното влевање во
речното корито најзиниот пат
под стоте мостови на каде
далеку до Јадранот ,за миг ќе
направат да почувствувате дека
сте го пронашле рајот на
Земјата.

Град на поезија, култура, историја и долга традиција:





Во вас ќе се разбуди
заспаниот поет,музичар или
сликар кој ќе сака сето тоа
да го опее во песна,да го
наслика во сите бои на
природата или прекрасната
музика на шумолењето на
водата да ја претвори во
композиција.



Струга исто така се грижи и за образованието на младите. Нико Нестор претставува средно училиште кое се манифестира со долгогодишни успеси.



Благодарение на големата желба и идеи за здрава и чиста животна средина е оформена GLOBE-секцијата во ноември 1998 година.

Најзаслужни за оформувањето на оваа секција се:

-Никол Киберт-доброволец на мировниот корпус во САД во Македонија



- Нада Стојанова-претседател на еколошкото друштво АРЕАЛ ,професорка по хемија,голем ентузијаст и поворник на идеите за здрава и чиста животна околина

Уште од самиот почеток, членуваат вредни ученици на средните училишта и редовно се извршуваат мерења од областите:

Атмосферски мерења



GLOBE

Земјина покривка


Хидролошки мерења

Вкупно се извршени 22016 мерења.





Секојдневните мерења се извршуваат најчесто во просториите на СОУ „гимназија др.Ибрахим Темо“, но исто така сето тоа може да се обави и на други места во околината на Струга.



Оваа вредна работа на учениците често била наградувана:

- 31 пат chief scientist honor roll



- После 1 година од постоењето GLOBE во Нико Нестор е прогласено за GLOBE-свезда училиште. На училиштето наградата му ја врати амбасадорот на САД во Македонија, г-динот Мајк Ајник кој го посети училиштето на 1 мај 2000 година заедно со тогашниот министер за животна средина.



- Министерот за животна средина и Амбасадорот на САД во Македонија овозможија учество на екипа од нашето училиште како набљудувачи на натпреварот на GLOBE-училишта од Хрватска во јуни 2000 година.


• Оваа секција ја посети и амбасадорот од ЕУ господинот Ерван Фуере .



- Благодарение на Министерството за животна средина во ноември 2000 година ученик од GLOBE секцијата учествуваше на Меѓународната конференција за климатски промени во Хаг-Холандија

- На организираниите натпревари базирани на податоците од GLOBE-мерењата во мај 2000 година, нашиот проект освои 1-во место

- Следеа нови проектни задачи:





• Во годината на
Физиката 2005 година
нашето училиште се
вклучи во проектот на
сите GLOBE-училишта:
Мерење на обиколката
на Земјата-експеримент
на Ератостен.





**Соработка со локалната
средина:**

- Неколку години радио Струга ги објавуваше мерењата на температурите, облачноста и врнежите на дожд регистрирани од нашата секција.

- Природо-научниот музеј со свој стручен кадар помага во вршењето на биометриски мерења

- Размена на податоците од хидролошките мерења со јавното претпријатие Проаква

- Во соработка со Прокредит-банка наши ученици собираа стара хартија-начин на скромно самофинансирање на секцијата.





Идни задачи:

- Што повеќе ученици да се вклучат во работата на GLOBE-секцијата со цел да се подигне свеста на поголем број ученици за важноста на зачувувањето на животната средина од непријателот во човечки лик
- Поголема афирмација на работата на GLOBE-секцијата во локалната средина и проширување на соработката со поголем број претпријатија
- Поголема соработка со останатите GLOBE-училишта во Македонија и во светот, размена на искуства и податоци
- Зголемување на бројот на активности поврзани со еколошките проблеми